



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Треба да се реши проблемот на Македонија, да се обезбеди заштита на малцинствата на Балканот... Во меѓу време големите сили треба да престанат да ги снабдуваат со оружје балканските држави".

"Ниеден меѓународен проблем не може да биде дефинитивно решен. Но, може многу да се стори за да се подобрат сегашните состојби и да се спречат неправдите, што сега постојат и кои би предизвикале многу други проблеми во иднина".

"Големите сили треба да пристапат кон сопствено разоружување, да ги ревидираат мировните договори и објективно да се заложат за исправање на споровите и да придонесат за мирољубива соработка, која ќе ги замени ривалствата и непријателствата".



ОВДЕ СЕ НАОЃАЛА КАНЦЕЛАРИЈАТА НА АРТУР ПОНСОНБИ

Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

ДА СЕ РЕВИДИРААТ МИРОВНИТЕ ДОГОВОРИ И ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМОТ НА МАКЕДОНИЈА

Познатиот англиски политичар, писател и социјален активист Артур Понсонби, кој ѝ бил приватен секретар на кралицата Викторија, подоцна и на премиерот сер Хенри Кемпбел-Бенерман, вака одговорил на анкетните прашања на "Балканска федерација" околу состојбите на Полуостровот:

"Балканските држави беа употребувани од страна на големите сили како залог за нивните планови за проширување. Западните сили максимално придонесоа за соз-

давање на таквата ситуација на Балканот.

И самата светска војна избувна поради инцидент на Балканот. Во мирните договори определувањата на границите беа така направени што го направија невозможно мирното здружување на државите од Полуостровот. Уште повеќе треба да спомеме дека самите сили ги снабдуваат со оружје овие држави, ја дозволуваат трговијата со оружје со нив. Не треба само вината да ја префрламе на балканските др-

жави, туку вината, пред сè, треба да се префрли и врз големите сили.

Треба да се реши проблемот на Македонија, да се обезбеди заштита на малцинствата на Балканот... Ниеден меѓународен проблем не може да биде дефинитивно решен. Но, може многу да се стори за да се подобрат сегашните состојби и да се спречат неправдите, кои сега постојат и кои би предизвикале многу

други проблеми во иднина.

Големите сили треба да пристапат кон сопствено разоружување, да ги ревидираат мировните договори и објективно да се заложат за исправање на споровите и да придонесат за мирољубива соработка, која ќе ги замени ривалствата и непријателствата", завршува Артур Понсонби во својот писмен одговор до весникот "Балканска федерација" од Виена.



АРТУР ПОНСОНБИ (1871-1946)

Неговото целосно име и титула гласат: Лорд Август Вилијам Хари, Барон Понсонби Шулбредски (Lord August William Harry, 1st Baron Ponsonby of Shulbrede). Политичар, писател, социјален активист... Приватен секретар на англиската кралица Викторија, подоцна личен секретар на премиерот сер Хенри Кемпбел-Бенерман.

По завршувањето на студиите, девет години работел во дипломатската служба во Цариград (Истанбул), во Копенхаген и во Форин офис.

Постојано и енергично се заземал за редуцирање на вооружувањето, за демократско контролирање на надворешната политика и неуморен проповедник на пацифистичките доктрини.

Артур Понсонби е автор на повеќе книги, меѓу кои: "Англиски дневници", "Камилата и иглените уши", "Падот на аристократијата", "Демократијата и дипломатијата", "Религијата и политиката" и други.

